



ОИ 10 - Ф 7.5/3-1

ОПШТИНА ИЛИНДЕН

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ДО

Градоначалник на Општина Илинден

Одделение за урбанизам

БАРАЊЕ

за издавање на одобрение за вршење на дејност
надвор од деловен простор и поставување на урбана опрема

Податоци за подносителот на барањето :

Име и презиме *	
Улица и број *	
Контакт телефон - фиксен	
Контакт телефон - мобилен	
e-mail	
Назив на фирмата *	
Седиште на фирмата *	
Даночен број -ЕДБ *	
Жиро сметка *	
Депонент – Банка *	

* Задолжително да се пополни

Барам да ми се издаде одобрение за вршење на дејност надвор од деловен простор за:

ДЕЈНОСТ: _____

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: _____

на површина која се наоѓа

1. Пред деловната просторија

на ул. _____ бр. _____ во н.м. _____.

2. На просторот

на ул. _____ бр. _____ во н.м. _____.

Во прилог на барањето Ви доставуваме:

Елаборат (во четири примероци) со следната содржина:

1. Назив, седиште на фирмата, име и преземе и адреса на живеење на сопственикот/раководителот;
2. Извод од соодветен регистар за регистрација на фирма /трговец - поединец;
3. Доказ за исполнување на минимално-технички услови за вршење на дејност;
4. Извод од план / програма
5. За вршење на дејност надвор од деловен простор на сопствен имот: имотен лист, копија од катастарски план, договор за закуп или согласност од сопственикот на имотот.
6. Детален цртеж со опис на постојната состојба на бараната површина со околниот простор (во размер 1:500, 1:200);
7. Детален цртеж со опис на новата состојба на бараната површина со околните објекти и елементи на комунална опрема и инфраструктура (во размер 1:500, 1: 200, 1:100);
8. Детален цртеж со опис и детали на урбан мебел, уреди и направи што ќе се лоцираат на бараната површина (во размер 1:50, 1:20);
9. Уплатница од 50,00 денари на образец ПП50

Во деталните цртежи од точките 4, 5, и 6 да се прикажат со опис предвидените мерки за заштита од пожар и експлозија дефинирани со технички прописи и правила.

_____20____г.
н.м.Илинден

Барател

За поднесеното барање се уплаќа _____ денари на жиро-сметка на Општина Илинден:

трезорска сметка-100000000063095, депонет Народна банка на РМ,
уплатна сметка 840 130 03182, приходна шифра и програма 722315 00
izdanie 1 2010/03/29

Напомена:

Документацијата ќе се издава само на корисникот или на лице со полномошно заверено кај нотар.